

20120040106

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Врз основа на член 55 став 7 и 55-а став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија” бр. 20/04; 115/07; 18/11 и 148/11), министерот за култура донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Образецот на барање за добивање дозвола за археолошки истражувања и формата и содржината на Образецот на барање за издавање на дозвола за археолошки истражувања, заради недонесување на решение за одбивање на барањето во рокот утврден во член 55 став 6 од Законот за заштита на културното наследство.

Член 2

Барањето за добивање дозвола за археолошки истражувања се поднесува на Образец: „Барање за добивање дозвола за археолошки истражувања“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- примател на барањето – Управа за заштита на културното наследство;
- наслов: „Барање добивање дозвола за археолошки истражувања“;
- податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на барањето/установата, правното или физичкото лице; адреса и податоци за контакт);
- придружни документи (во копија заверена на нотар или во оригинал):
 1. доказ дека подносителот на барањето може да биде носител на дозвола;
 2. програма за археолошки истражувања, со мерки на заштита на наоѓалиштето и наодите;
 3. податоци за тручните лица кои учествуваат во истражувањата;
 4. спецификација на техничките средства за вршење на истражувањата;
 5. доказ за обезбедени финансиски средства за истражувањата и за спроведување на мерките на заштита;
 6. договор за регулирање на права и обврски);
 7. договор со јавна музејска установа на чие подрачје ќе се вршат истражувањата со кој се регулира временото чување на наодите до нивното предавање на надлежната музејска установа);
 8. документ за уредување на меѓусобните односи со сопственикот, односно изјава од сопственикот за непречено вршење на работите
 9. доказ за овластена употреба на специфични технички средства за кои е потребно посебно одобрение според закон
- образложение на барањето;
- датум и место и
- потпис на подносител на барањето.

Член 3

Барањето за издавање на дозвола за археолошки истражувања, заради недонесување на решение за одбивање на барањето во рокот утврден во член 55 став 6 од Законот за заштита на културното наследство, се поднесува на Образец: „Барање за издавање на дозвола за археолошки истражувања, заради недонесување на решение за одбивање на барањето“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- примател на барањето - писарницата на директорот на Управата за заштита на културното наследство;
- наслов: „Барање за издавање на дозвола за археолошки истражувања заради недонесување на решение за одбивање на барањето“;
- податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на барањето, податоци за овластеното лице (име и презиме, функција/звање), адреса и податоци за контакт) ;
- краток опис на барањето;
- датум и место;
- потпис на подносителот на барањето.

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копија од барањето за добивање дозвола за археолошки истражувања.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-14858/1
15 декември 2011 година
Скопје

Министер,
м-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р.

Прилог бр. 1

До: Управата за заштита на културното наследство

Б А Р А Њ Е
за добивање дозвола за археолошки истражувања

Податоци за подносителот на барањето:

- Целосен назив на подносителот на барањето (установата; правното или физичкото лице):

- Адреса: _____

- Податоци за контакт:

Придружни документи (во копија заверана на нотар или во оригинал):

1. Доказ дека подносителот на барањето може да биде носител на дозвола _____;

2. Програма за археолошки истражувања, со мерки на заштита на наоѓалиштето и наодите _____;

3. Податоци за стручните лица кои учествуваат во истражувањата _____

_____;

4. Спецификација на техничките средства за вршење на истражувањата;

5. Доказ за обезбедени финансиски средства за истражувањата и за спроведување на мерките на заштита _____;

6. Договор за регулирање на права и обврски _____;

7. Договор со јавна музејска установа на чие подрачје ќе се вршат истражувањата со кој се регулира временото чување на наодите до нивното предавање на надлежната музејска установа _____;

8. Документ за уредување на меѓусобните односи со сопственикот, односно изјава од сопственикот за непречено вршење на работите _____;

9. Доказ за овластена употреба на специфични технички средства за кои е потребно посебно одобрение според закон _____;

Образложение на барањето:

Датум: _____

Место: _____

Подносител на барањето:

Прилог бр. 2

До: писарницата на директорот на
Управата за заштита на културното наследство

Б А Р А Њ Е

за издавање на дозвола за археолошки истражувања заради недонесување
на решение за одбивање на барањето

Податоци за подносителот на барањето:

- Целосен назив на подносителот на барањето:

- Податоци за овластеното лице: (име и презиме, функција/звање)

- Адреса: _____

- Податоци за контакт:

Со оглед дека во рокот утврден во член член 55 став 6 од Законот за заштита на културното наследство не е издадена дозвола за археолошки истражувања, односно не е донесено решение за одбивање на барањето, поднесувам барање до директорот на Управата за заштита на културното наследство да издаде дозвола за археолошки истражувања, односно решение за одбивање на барањето за добивање на дозвола за археолошки истражувања.

Кон ова барање доставувам копија од поднесеното барање за добивање дозвола за археолошки истражувања.

Датум _____

Место: _____

Подносител на барањето:
